

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXII

Бр. 22

Зрновци 21.05.2019 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 5 ст.1 и ст.4 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/2009), а во врска со чл.6 став 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016) Градоначалникот на Општина Зрновци до Советот на Општина Зрновци поднесув

ПРЕДЛОГ

за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу

Општина Зрновци и Општина Кочани

1. Градоначалникот на Општина Зрновци до Советот на Општина Зрновци поднесува предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Зрновци и Општина Кочани.
2. Цел на воспоставување на меѓуопштинска соработката и облици на остварување на истата:
 - здружување на финансиски, материјални и/или други средства
 - вршење на определени работи – гаснење на пожари и противпожарна заштита од страна на ТППЕ Кочани на Општина Кочани на подрачјето на Општина Зрновци.

- вршење на проценка за утврдување на пазарна вредност од страна на општина Кочани за потребите на Општина Зрновци на градежни објекти на подрачјето на општина Зрновци

- вршење на внатрешна ревизија од Одделението за внатрешна ревизија на општина Кочани над : Органите и службите во општина Зрновци , ООУ во

Зрновци , КЈП чиј оснивач е општина Зрновци

- Вршење на inspekciiski nadzor nad gradbi од страна на одделението за инспекциски работи на општона Кочани за потребите на Општина Зрновци
- 3. Надлежност за која се поднесува предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка:

- гаснење на пожари, вршење на противпожарна заштита согласно член 5 и 6 од Законот за пожарникарството .

Надлежност за која се поднесува предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка- вршење на проценка за утврдување на пазарна вредност од страна на општина Кочани за потребите на Општина Зрновци на градежни објекти на подрачјето на општина Зрновци

- вршење на внатрешна ревизија од Одделението за внатрешна ревизија на општина Кочани над : Органите и службите во општина Зрновци , ООУ во Зрновци , КЈП чиј оснивач е општина Зрновци

- Вршење на inspekciiski nadzor nad gradbi од страна на одделението за инспекциски работи на општона Кочани за потребите на Општина Зрновци е согласно Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/2009), член 25 .

4. Можни финансиски импликации од соработката: За висината на учеството на Општина Зрновци во финансирањето на

ТППЕ- Кочани која врши работи- гаснење на пожари и противпожарна заштита на подрачјето на Општина Зрновци ќе се склучи меѓусебен договор, а износот на истиот не може да биде помал од финансиските трошоци за зголемениот број на пожарникари утврден согласно чл.6 став 3 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016).

Исто така и останатите надлежности од точка 3 на оваа одлука ќе се регулираат со Договор помеѓу Општина Кочани како давател на услугата и Општина Зрновци како корисник на услугата

Образложение

Согласно чл.4 од Законот за меѓуопштинска соработка, меѓуопштинска соработка се воспоставува заради заедничко вршење работи од надлежност на општините, вршење на заеднички работи и остварување на заеднички интереси и цели, за што општините здружуваат финансиски, материјални и други средства, а одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка донесува секој од советите на општините со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Согласно чл.5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016), цитирам:

„(1) Заради гаснење на пожари, спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии, укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации, како и извршување на други работи при несреќи и непогоди, се формираат противпожарни единици.

(2) Противпожарните единици од ставот 1 на овој член, можат да вршат и определени непрофитабилни услуги заради подобрување на нивната техничка опременост и услови за работа, кои не смеат да го оневозможуваат или попречуваат

извршувањето на функциите од ставот 1 на овој член.

(3) Територијални противпожарни единици формираат Градот Скопје и општините: Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Кочани, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Тетово, Штип, Ресен, Кавадарци, Валандово, Дебар, Берово, Винаца, Делчево, Крива Паланка, Кратово, Струга, Кичево, Крушево, Македонски Брод, Радовиш, Свети Николе, Пробиштип, Демир Хисар и Неготино.

(4) Противпожарните единици од ставот (3) на овој член ќе ги покриваат следните општини: Битола за општините Новаци и Могила; Велес за општините Градско и Чашка; Гевгелија за општините Богданци и Дојран; Гостивар за општината Врапчиште и делот Маврово од општината Маврово - Ростуше; Кочани за општините Зрновци и Чешиново; Куманово за општините Липково и Старо Нагоричане; Охрид за општината Дебарца; Прилеп за општините Долнени и Кривогаштани; Струмица за општините Босилово, Василево и Ново Село; Тетово за општините Брвеница, Јегуновце, Теарце, Боговиње и Желино; Штип за општината Карбинци; Кавадарци за општината Росоман; Дебар за општината Центар Жупа и делот Ростуше од општината Маврово - Ростуше; Берово за општината Пехчево; Делчево за општината Македонска Каменица; Крива Паланка за општината Ранковце; општината Струга за општината Вевчани;; општината Македонски Брод за општината Пласница; општината Радовиш за општината Конче; општината Свети Николе за општината Лозово, општината Неготино за општината Демир Капија и градот Скопје за општините Петровец, Илинден, Арачиново, Чучер - Сандево, Сопиште, Студеничани и Зелениково.

(5) Заради оперативно делување при гаснењето на големи пожари на целата територија на Република Македонија, територијалните противпожарни единици на градот Скопје и општините: Битола, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Кичево, Охрид, Кочани, Штип и Гостивар, ќе дејствуваат и како противпожарни единици на Република Македонија.“

Согласно чл.6 од Законот за пожарникарството, цит.,

(1) Минималниот број на професионални пожарникари во противпожарните единици од членот 5 ставови (3) и (4) од овој закон, треба да изнесува:
- во општините до 10.000 жители - девет професионални пожарникари,
- во општините од 10.000 до 15.000 жители - 13 професионални пожарникари,
- во општините од 15.000 до 24.000 жители - 17 професионални пожарникари и
- во општините со над 24 000 жители - еден професионален пожарник на 1.500 жители.

(2) Покрај критериумите од ставот (1) на овој член, бројот на професионални пожарникари зависи и од големината на подрачјето кое го покрива противпожарната единица, степенот на загрозеноста од пожари, видот на објектите што се заштитуваат, бројот и големината на противпожарните единици во правните лица и бројот и големината на доброволните противпожарни единици.

(3) Утврдениот број на професионални пожарникари на противпожарните единици според критериумите од ставот (1) на овој член, а кои покрај својата општина ги покриваат и соседните општини кои не формирале противпожарни единици, се зголемува соодветно на бројот на нивните жители.

(4) Општината која согласно со овој закон нема формирано противпожарна единица, задолжително учествува во финансирањето на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје.

(5) За висината на учеството од ставот (4) на овој член општините склучуваат меѓусебен договор, а износот не може да биде помал од финансиските трошоци за зголемениот број на пожарникари утврден согласно со ставот (3) на овој член.

(6) За секое ангажирање на дополнителен број на професионални пожарникари над постојниот, по денот на влегувањето во сила на овој закон, општините се должни да обезбедат средства од сопствениот буџет.“

Оттука заради постапување во согласност со одредбите чл.6 од Законот за пожарникарство Градоначалникот на Општина Зрновци до

Советот на Општина Зрновци а врз основа на член 5 ст. 1 и ст.4 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/2009), доставува предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани и Општина Зрновци заради склучување на меѓусебен договор за :

- здружување на финансиски, материјални и/или други средства и
- вршење на определени работи – гаснење на пожари и противпожарна заштита од страна на ТППЕ Кочани на Општина Кочани на подрачјето на Општина Зрновци.

Висината на учеството на Општина Зрновци во финансирањето на ТППЕ- Кочани која врши работи- гаснење на пожари и противпожарна заштита на подрачјето на Општина Зрновци ќе се уреди со договор помеѓу двете општини, а износот на истиот не може да биде помал од финансиските трошоци за зголемениот број на пожарникари утврден согласно чл.6 став 3 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016).

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05. 2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за давање на користење без надоместок просторија (канцеларија) во објектот сопственост на Општина Зрновци на Министерството за труд и социјална политика

Член 1

Ја објавувам Одлуката за давање на користење без надоместок просторија (канцеларија) во објектот сопственост на Општина Зрновци на

Министерството за труд и социјална политика
бр.08-403/1 донесено на Седница на Советот на
Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 403/2

21.05.2019

Врз основа на член 36 став 1 , точка 10 од
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на на
РМ , бр. 5/02) и член 3 став 2 од Законот за
користење и располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска
сопственост (Сл. весник на Република Македонија
бр.78/15, 106/15 и 153/15,) а согласно Барањето од
Министерството за труди социјална политика
Бр. 10-8280/1 од 09.11.2017 година Советот на
Општина Зрновци на седницата одржана на ден
17.05.2019 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на користење без надоместок просторија
(канцеларија) во објектот сопственост на Општина
Зрновци на Министерството за труд и социјална
политика

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за труд и
социјална политика му се дава на користење без
надоместок просторија просторија (канцеларија) и
тоа :

- Една просторија (канцеларија) со
површина од 20м² , во објект управна зграда
сопственост на општина Зрновци заведена во
Имотен лист број 2580 на КП бр. 5292/1 КО
Зрновци

Член 2

Оваа одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владао Ристов

бр.08-403/1

17.05.2019

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на
ден 21.05. 2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на За усвојување на квартален
извештај за извршување на Буџетот на Општина
Зрновци за пво тромесечие (К1,К2,К3) за период
01.01-31.03.2019 година

Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на
квартален извештај за извршување на Буџетот на
Општина Зрновци за пво тромесечие (К1,К2,К3) за
период 01.01-31.03.2019 година бр.08-406/1
донесено на Седница на Советот на Општина
Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 406/2

21.05.2019

Врз основа на член 36 став 1.т .15 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и
член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина
Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05),
Советот на Општина Зрновци на седница одржана
на ден 17.05.2019 година донесе

О Д Л У К А

За усвојување на квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво

тримесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2019 година

Член 1

Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тримесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2019 годин

Член 2

Планираните и остварените приходи по извори и видови ,како и расходите по основни намени се искажани во кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тримесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2019 година

Член 3

Одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тримесечие (К1,К2,К3) за период 01.01- 31.03.2019 година влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

бр.08-406/1

17.05.2019

Vrz osnova na ~len 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05. 2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка

Член 1

Ја објавувам Одлуката за усвојување на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска

соработка , поднесен од Градоначалникот на општина Куманово , бр. 08-2751 од 17.04.2019 година и утврден со Одлука на Советот на општина Куманово , бр. 09-2753/3 од 24.04.2019 година бр.08-404/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 404/2

21.05.2019

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл. весник на РМ ,, бр. 79/09), член 14 и 36 став (1) точка 15 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ ,, бр. 05/02) и член 43 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Зрновци , Советот на Општина Зрновци седницата одржана на ден 17.05.2019 година донесе

О Д Л У К А

за прифаќање на предлогот

за воспоставување на меѓуопштинска соработка

Член 1

Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка , поднесен од Градоначалникот на општина Куманово , бр. 08-2751 од 17.04.2019 година и утврден со Одлука на Советот на општина Куманово , бр. 09-2753/3 од 24.04.2019 година , за основање на заедничко јавно претпријатие со општините : Штип ,Карбинци, Кочани , Веница , Берово, Делчево, Македонска Каменица , Чешиново- Облешево , Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка , Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Никололе и Куманово .

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Vlado Ristov

бр. 08-404/1

17.05.2019

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05. 2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за утврдување реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво одделение во основно училиште

Член 1

Ја објавувам Одлуката за утврдување реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво одделение во основно училиште бр.08-412/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 412/2

21.05.2019

Врз основа на член со член 22 став (1) точка 8 и член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ", број 5/02), член 46 став (5) од Законот за

основно образование ("Службен весник на РМ", број 103/08), Одлуката за пренесување на основачките права и обврски над постојните основни училишта, на општините и на општините во градот Скопје и пренесување на правото на сопственост на објектите ("Службен весник на РМ", број 51/05), член 2 од Одлуката за пренесување на постојните подрачни училишта во состав на друго основно училиште ("Службен весник на РМ", број 67/02), точка 2 од Решението за преземање од Владата на Република Македонија на основачките права и обврски над постојното основно училиште и на правото на сопственост на објектите 0801-355/2 од 11.08.2005 и член 21 став (1) точка 11 и 43 од Статутот на Општина Зрновци ("Службен гласник на Општина Зрновци , бр. 05/05),

Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на 17.05. 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕОНОТ НА
ОСНОВНИТЕ

УЧИЛИШТА ОД КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ
УЧЕНИЦИТЕ

ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ОСНОВНО
УЧИЛИШТЕ

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво одделение во основно училиште, начинот на изведување на наставата во основните училишта како и надлежниот орган за издавање на согласности.

Член 2

Учениците во прво одделение во основното училиште се запишуваат во месец мај за следната учебна година, и тоа во основното училиште во реонот на населенооеот место каде што ученикот има постојано место на живеење.

Член 3

Советот на Општина Зрновци , ГО УТВРДУВА реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво одделение, и тоа:

Ред. бр.	Назив и седиште на основно училиште	Реон на основно училиште
1.	ООУ "Синиша Стоилов" – Зрновци	Населените места: Зрновци
2.	ПОУ „ Синиша Стоилов – село Мородвис	Населените места: Мородвис и Видовиште

Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон.

Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишување.

Член 4

Наставата во основното училиште се изведува по одделенија и паралелки.

Одделението е воспитно-образовна целина во која се обработуваат наставните програми според наставниот план за една учебна година. Учениците од исто одделение се распоредуваат по паралелки.

Бројот на ученици во паралелката е од 24 до 34.

Паралелка може да се формира и со помалку од 24 ученици по добиена согласност од основачот, Советот на Општина Зрновци, по претходно позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Во основното училиште може да се формира и комбинирана паралелка, по правило, од ученици од прво до трето одделение, со ученици од четврто и петто одделение или со ученици од шесто до деветто одделение, по добиена согласност од основачот, Советот на Општина Зрновци, по претходно позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Зрновци".

Советот на Општината Зрновци

Претседател

Владо Ристов

бр. 08-412/1

17.05.2019

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05.2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решението За именување на член од Општина Зрновци во заедничката комисија за подготовка на предлог – актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка

Член 1

Го објавувам Решението За именување на член од Општина Зрновци во заедничката комисија за подготовка на предлог – актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините : Штип, Карбинци, Кочани, Винаца, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Никололе и Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие бр.08-405/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци.

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

бр. 08-405/1

Градоначалник

17.05.2019

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 405/2

21.05.2019

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл. весник на РМ бр. 79/09), Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 17.05.2019 година, донесе

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05.2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За усвојување на Тромесечени извештај за финасико раотење на КЈП „Водна Кула „

Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на Тромесечени извештај за финасико раотење на КЈП „Водна Кула „ за период од 01.01.2018 Ѓ 31.03.2019 година бр.08-402/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

РЕШЕНИЕ

За именување на член од Општина Зрновци во заедничката комисија за подготовка на предлог – актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините : Штип ,Карбинци, Кочани , Винаца , Берово, Делчево, Македонска Каменица , Чешиново- Облешево , Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка , Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Никололе и Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие

1. За член на заедничката комисија за подготовка на предлог – актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините : Штип ,Карбинци, Кочани , Винаца , Берово, Делчево, Македонска Каменица , Чешиново-Облешево , Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка , Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Никололе и Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие од Општина Зрновци се именуваа:

-Методи Николов Општина Зрновци

2.Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службен гласник на општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 402/2

21.05.2019

Врз основа на член 21 став 1 т.31 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 23.04.2019 година донес

ОДЛУКА

За усвојување на Тромесечени извештај за финасико раотење на КЈП „Водна Кула „

за период од 01.01.2018 – 31.03.2019 година

Член 1

Советот на Општина Зрновци го усвои тромесечниот извештај за финансиското работење

на КЈП „ Водна Кула „ Зрновци за период од 01.01.2018 – 31.03.2019 година

Член 3

тримесечниот извештај за финансиското работење на КЈП „ Водна Кула „ Зрновци за период од 01.01.2018 – 31.03.2019 година е sostaven del на оваа Odluka

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

бр. 08-402/1

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05. 2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За спонзорство

Член 1

Ја објавувам Одлуката За спонзорство бр.08-389/2 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 389/3

21.05.2019

Врз основа на чл. 21 ст.1 т. 43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 5/05 а во врска со поднесеното барање бр. 08-389/1 од 15.05.2019 година од страна на Гоце Змејковски татко на малолетниот Лука Змејковски од Винаца Советот

на општина Зрновци на ден 17.05.2019 година донесе

О Д Л У К А

За спонорство

Член 1

За учество на на Балканското првенство во карате кое ќе се одржи во Бања Лука – Босна и Херцеговина во период од 30.05.-02.06.2019 година Советот на општина Зрновци на малолетниот Лука Змејковски одобрува да се исплати спонзорство во висина од 3.000,00 денари

Член 2

Средствата предвидени во член 1 од оваа Одлука да се уплатат на трансакциска сметка 200002550269381 Љ Стопанска банка

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

бр.08-389/1

17.05.2019

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05. 2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За учество во мини проекти

Член 1

Ја објавувам Одлуката За учество во мини проекти бр.08-407/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05. 2019 година донесе:

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 407/2

21.05.2019

Врз основа на чл. 21 ст.1 т. 43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 5/05 а во врска со информацијата од Советодавното тело при Советот на Општина Зрновци бр. 08-367/1 од 10.05.2019 година Советот на општина Zrnovci на ден 17.05.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За учество во мини проекти

Член 1

Советот на Општина Зрновци одлучи да за учество во изработка на мини проекти поддржана од Фондацијата за развој на локалната заедница , општина Зрновци за изработка на мини проекти по ќе даде сопствено учествуво до 15.000,00 .

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

бр.08-407/1

17.05.2019

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за давање на финансиска поддршка за одбележување

на 14-ти јуни дрн на крводарителството

Член 1

Ја објавувам Одлуката за давање на финансиска поддршка за одбележување на 14-ти јуни дрн на крводарителството бр.08-408/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 408/2

21.05.2019

Врз основа на чл. 21 ст.1 т. 43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 5/05 а во врска со поднесеното барање бр. 08-400/1 од 17.05.2019 година од страна на црвен крст на Република Македонија општинска организација Ѓ Кочани , Советот на општина Зрновци на ден 17.05.2019 година донесе

О Д Л У К А

за давање на финансиска поддршка за одбележување

на 14-ти јуни дрн на крводарителството

Член 1

Советот на Општина Зрновци за одбележување на 14-ти јуни ден на крводарителството одбрува финансиска поддршка во износ од 1.500,00 денари

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

бр. 08-408/1

17.05.2019

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 21.05. 2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок

Член 1

Го објавувам Заклучокот бр.08-409/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 409/2

21.05.2019

Врз основа на чл. 21 ст.1 т. 43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 5/05, Советот на општина Зрновци на ден 17.05.2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

Член 1

Со овој Заклучок Советот на Општина Зрновци бара писмено да се извести Регионалниот инспектор по земјоделие во Кочани , сточарите од Зрновци да не го пасат добитокот по полето

Да се повикаат сточарите од Зрновци и да им се укаже дека стоката да не ја пасат пополето , бидејќи се прави штета .

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

бр. 08-409/1

17.05.2019

Советот на Општината Зрновци

Претседател

Владо Ристов

бр. 08-412/1

17.05.2019

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.22

1 . ПРЕДЛОГ за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Зрновци и Општина Кочани

2. Одлуката за давање на користење без надоместок просторија (канцеларија) во објектот сопственост на Општина Зрновци на Министерството за труд и социјална политика 3. Одлуката За усвојување на Годишниот извештај за работењето на центарот за развој на Источен плански регион за 2018 година со финансиски извешта

3. Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие

4. Одлуката за усвојување на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка , поднесен од Градоначалникот на општина Куманово , бр. 08-2751 од 17.04.2019 година и утврден со Одлука на Советот на општина Куманово , бр. 09-2753/3 од 24.04.2019 година 6. Одлуката За спонорство за печатење на книга

5. Одлуката за утврдување реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво одделение во основно училиште

6. Решението За именување на член од Општина Зрновци во заедничката комисија за подготовка на предлог – актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка

7. Одлуката За усвојување на Тромесечени извештај за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01.2018 Ђ 31.03.2019 година

8. Одлуката За спонзорство

9. Одлуката За учество во мини проекти

10. Одлуката за давање на финансиска подршка за одбележување на 14-ти јуни дрн на крводарителството

11. Заклучок за писмено да се извести Регионалниот инспектор по земјоделие во Кочани , сточарите од Зрновци да не го пасат добитокот по полето

Издавач : Совет на Општина Зрновци

